



Датум _____

Барање за кредит - Бизнис

ПОДАТОЦИ ЗА КРЕДИТОБАРАТЕЛОТ

<input type="checkbox"/> БАРАТЕЛ ФЛ	<input type="checkbox"/> БАРАТЕЛ ПЛ
Име и презиме _____	Назив на фирмата _____
ЕМБГ _____	ЕМБС _____
Адреса од л.к. _____	Име на управителот _____
*Адреса (различна од л.к.) _____	ЕМБГ _____
Тел.: _____	Седиште _____
e-mail _____	Датум на основање _____ година
*Националност _____ Пол: М / Ж	Жиро-сметка _____
<input type="checkbox"/> *Вработен/а во _____	Банка _____
Живеам во : <input type="checkbox"/> сопствен стан/куќа <input type="checkbox"/> под кирија	Тел./Факс _____
<input type="checkbox"/> во заедница со родители	e-mail _____
Ангажирани лица во вршење на дејноста: _____	Број на вработени _____
Времетраење на вршење на дејноста: _____ години	
Регистрирано фирма <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ	
*Назив на фирмата _____	
*ЕМБС _____	
*Датум на основање _____ година	
Дејност _____, просечни месечни приходи од дејноста _____ ЕУР.	
Друг приход во семејството (кирија, пензија, плата од друго лице, детски додаток или _____) _____ ЕУР.	
Дали некогаш сте користеле каков било вид на кредит од „МОЖНОСТИ“?	
<input type="checkbox"/> НЕ, никогаш <input type="checkbox"/> ДА, користам во моментов, рок _____ износ _____ <input type="checkbox"/> ДА, целосно го отплатив	

Дали во моментов користите каков било кредитен продукт (кредит, кредитна картичка...) и каде?

Банка/Штедилница	Продукт	Износ на кредит	Моментално салдо	Ануитет	Денови на доцнење во моментов

ПОДАТОЦИ ЗА КРЕДИТОТ

Локум; Кредит+; КОТ; Лагер;
 Можност+; ККСДП; К.Н.Д; Хабитат;

Намена на кредитот _____;

Висина на бараниот кредит: _____ Потребен период на плаќање: _____ месеци;

ИЗЈАВА

Ние долупотпишаните, изречно сме согласни штедилницата да може да ги користи нашите лични податоци и фотографии и да ги обработува во согласност со законските прописи во постапката за одобрување на предметниот кредит и за проверка на нашата кредитоспособност во Кредитен регистар. Воедно, под целосна морална, материјална и кривична одговорност, изјавуваме дека според нашето знаење се точни и комплетни сите информации претставени во ова барање и ќе ја информираме штедилницата за какви било промени во овие информации кои можат да настанат. Исто така, изјавуваме дека бевме целосно информирани за кредитните услови и процедурата за одобрување на кредити во штедилницата, како и за нашите обврски како кредитокорисник и жиранти. Исто така, изјавуваме дека сме согласни штедилницата да направи и задржи по една копија од нашите лични карти кои би се користеле единствено за потребите на овој кредитен однос, вклучително и во евентуална судска постапка која би произлегла од овој однос.

Потпис:

Барател на кредит _____

Место _____ Датум: ____ / ____ /20 ____

Гаранти _____

СОГЛАСНОСТ
ЗА ДОСТАВУВАЊЕ ИЗВЕШТАЈ ОД
МАКЕДОНСКО КРЕДИТНО БИРО АД СКОПЈЕ (МКБ)

Пополнува физичко лице	
Име и презиме	
Адреса	
ЕМБГ	

Со цел за:

Давам согласност на

Штедилница „Можности“ ДОО Скопје

да добие извештај за фактичката состојба на моите обврски, исклучиво за горенаведената цел и за времетраењето на истата.

Видови извештаи: Минимален извештај, Извештај за пристигнати ненаплатени обврски, Основен извештај, Детален извештај за обврска, Збирен извештај, Мониторинг извештај
Запознат/а сум дека:

- МКБ може да подготви и достави извештај на Корисник на податоци само со моја претходна писмена согласност.
- Имам право на увид во податоците кои се водат во МКБ, како и да ја оспорам точноста и целосноста на кој било податок содржан во извештајот.
- МКБ не сноси одговорност заради податоците содржани во извештајот или за каква било неповолна активност преземена од Корисникот на податоците спрема мене, заснована целосно или делумно на извештајот, освен во случај на доставување на лажни информации со цел да ми наштети мене или на давателот на податоци или на корисникот на податоци..
- МКБ ги брише моите податоци по изминување на 5 години од исплата на обврската или затворање на сметката.
- Имам право со писмена изјава да ја повлечам оваа согласност.

(Место и датум)

(Давател на согласност)

*Согласноста се дава во согласност со Законот за кредитно биро („Службен весник на РМ“ бр.81/08 и 24/11) и законот за заштита на личните податоци („Службен весник на РМ“ бр. 07/05, 103/08 и 124/10).

**ИЗЈАВА ЗА ИНФОРМИРАНОСТ ПРИ ПРОМЕНА НА ДЕВИЗЕН КУРС КАЈ КРЕДИТИТЕ
СО ДЕВИЗНА КЛАУЗУЛА**

Јас долупотпишаниот, изјавувам дека сум целосно информиран за кредитните услови и процедурата за одобрување на кредити во Штедилницата, како и за моите обврски како кредитокорисник. Исто така, изјавувам дека сум известен за промените кои можат да настанат за времетраењето на овој кредит за кој е поднесено ова барање, т.е. доколку настане промена на средниот курс на НБРМ на валутата по која е одобрен кредитот, месечната рата на кредитот за кој го поднесувам ова барање за кредит ќе се пресметува по актуелниот среден курс на НБРМ на денот на уплатата.

Потпис:

Барател на кредит _____ Место _____ Дата: ____/____/20____

Потребна документација:

- Лична карта/Патна исправа
- Пополнето барање за кредит
- Изјава за поврзани субјекти ФЛ ПЛ
- Заверена административна забрана за жирант _____
- Тековна состојба од централен регистар (не постара од 2 дена)
- ЗП образец
- Потписен картон од банка депонент
- Последен извод од банка
- Завршна пресметка за _____
- Заклучен лист за _____
- Аналитика на конта за тековната година (1000, 16, 26, 28, 74, 120 и 220)
- Сообраќајна дозвола од _____
- Лиценца за вршење на дејност
- Потврда за членство
- Договор со _____ (закуп, такси-компанија, тезга и др.)
- _____ уплатници за закуп на _____ (закуп, такси-компанија, тезга и др.)
- Доказ за сопственост
- Договор за закуп
- Профактура / Пред договор

По потреба:

- Амортизационен план од друго задолжување
- Состојба за долг кон друга банка/штедилница
- Состојба за долг кон извршител/нотар
- Имотен лист за објектот што се става под хипотека
- Фотокопија од л.к./патна исправа од сопственикот на објектот кој се става под хипотека
- Одлука од основачи за ПЛ – ДОО
- Аналитика на конта за последните 2 години (121 и 221)

Дополнителна потребна документација:

*Означи ги потребните документи